



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуча сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата, огласи и продажба бр. 1032-900880.

Среда, 24 септември 1952

БЕЛГРАД

БРОЈ 48

ГОД. VIII

Цена на овој број е 20.— дин. — Претплата за 1952 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28.010.

561.

Врз основа на чл. 29 од Уредбата за платите на работниците запослени во државните надлештва и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/52), а во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам

ПРАВИЛНИК ЗА ПЛАТИТЕ НА ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗАПОСЛЕНИ ВО ДРЖАВНИТЕ НАДЛЕШТВА И УСТАНОВИ

Член 1

По одредбите од овој правилник им се определува плата на возачите на моторни возила запослени во државните надлештва и установи.

Член 2

Платата на возачите на моторни возила се состои од основна плата и додаток по годините на службата.

Член 3

Платата на возачите се определува според категориите на возачите и годините на запослувањето, и тоа по работен час или во месечен износ.

Платата по час им се определува на овие возачи што се плаќаат по ефектот, односно на возачите на камиони, автобуси и специјални коли.

На возачите на патничките возила осем на автобусите платата им се определува исклучиво во месечен износ.

Член 4

Основната плата изнесува:

за возачите од А категорија (возачи на моторцикли и трицикли) 25 динари по работен час или 5.200 динари месечно;

за возачите од Б или БЕ категорија (возачи на моторни возила III класа) 27 динари по работен час или 5.600 динари месечно;

за возачите од Ц или ЦЕ категорија (возачи на моторни возила II класа) 28,50 динари по работен час или 5.900 динари месечно;

за возачите од Д или ДЕ категорија (возачи на моторни возила I класа) 30,80 динари по работен час или 6.400 динари месечно.

Член 5

Покрај основната плата на возачите им припаѓа додаток кој се дава по секои три години запослување, но најмногу петпати во иста возачка категорија. Доползотот изнесува:

за возачите од А категорија (возачи на моторцикли и трицикли) 1,25 дин. по работен час, или 250 динари месечно;

за возачите од Б или БЕ категорија (возачи на моторни возила III класа) 1,50 дин. по работен час, или 300 динари месечно;

за возачите од Ц или ЦЕ категорија (возачи на моторни возила II класа) 1,75 дин. по работен час, или 350 динари месечно.

за возачите под Д или ДЕ категорија (возачи на моторни возила I класа) 2 дин. по работен час, или 400 динари месечно.

Ако возачот, по оцена од старешината на надлештвото односно на установата не заслужува идна повишица на платата за која има услови според годините на запослувањето, годината во која е слабо оценет нема да му се смета во потребен стаж за додаток.

Врз основа на признавањето годините на запослувањето што доаѓаат во обзир за доделување додаток, ќе се применуваат соодветните одредби од Уредбата за платите на работниците запослени во државните надлештва и установи, со тоа што во годините на запослувањето кои ги провеле возачот стварно во државна служба или во служба на здружните или општествените организации или кај приватните работодавци, се признава само времето проведено во својство на возач на моторни возила и тоа во истата возачка категорија односно во својство на автомеханичар.

Член 6

Во државните надлештва и установи каде може да се мери работата на возачите, платата се определува по единица на мерка на работниот ефект.

Износот на основната плата со повишицата по работен час од чл. 4 и 5 на овој правилник служи како пресметковен став за пресметување на платата по ефект.

Нормите на работниот ефект ги определува старешината на надлештвото односно на установата по предлог од комисијата, што ја формира тој за таа цел, а во која задолжително влегува еден од работниците како претставник на синдикалната подружница.

Член 7

Доколку возач на моторни возила кога ја врши дневната задача редовно врши и други работи осем возења со возило (на пр: истовар и утовар на камион, пренос на фекалии, пренос, истовар и утовар на гудре итн.), овие работи се сметаат како дополнителна работа, за која се склучува одделна спогодба во рамките на соодветните износи предвидени за такви работи.

Член 8

На возачите платени по работен час и по ефект им припаѓа за прекувремена работа и за работа на ден на неделен одмор додаток во износ од 50% од платата по час.

На возачите платени со месечна плата им припаѓа додаток за ненормирано работно време во паушален износ. Старешината на надлештвото односно на установата го определува, според просечниот број на работните часови на возачот во текот на месецот, износот на паушалниот додаток, кој не може да биде поголем од 30% од основната плата.

Член 9

На возачите во служба кај раководителите на државните надлештва и установи, на кои им е даден патнички автомобил на лична односно службена употреба, надлежниот старешина може да определи и специјален додаток во износ од 400—800 динари месечно. На возачите во служба кај највишите раководители може да им се определи и поголем специјален додаток од 800 динари месечно, доколку се за тоа одобри средства во претсметката на приходите и расходите.

Член 10

Платите и додатоките се исплатуваат месечно уназад.

Член 11

Во поглед на правото за возење моторни возила од поодделни категории важат посебните прописи за јавниот сообраќај (Правилник за возачите на моторните возила — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/52).

Член 12

Одредбите од Уредбата за платите на работниците запослени во државните надлежности и установи важат во сето друго и за возачите на моторните возила.

Член 13

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а платите по него ќе се исплатуваат од првиот ден на идниот месец по неговото влегување во сила.

Бр. 12815

13 септември 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно
здравје и социјална политика,

до Павле Грегориј, с. р.

Согласен,

Претседател на Советот за законодавство

и изградба на народната власт

на Владата на ФНРЈ,

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

562.

Врз основа на чл. 38 точ. 6) од Уредбата за основите на работењето на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52), и чл. 12 од Уредбата за каматните стопи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/52), по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, а во согласност со Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА СЕЛСКОТО СТО-
ПАНСТВО И ЗА ОЛЕСНЕНИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ
ДОСПЕАЛИТЕ ПЛАЌАЊА СО ЦЕЛ ДА СЕ
СОВЛАДААТ ПОСЛЕДИЦИТЕ НА СУШАТА**

1. Општи одредби

1) Кредити во смисла на оваа наредба и олесне- нија за регулирање доспеалите плаќања во 1952 го- дина спрема банката, можат да користат државните селско-стопански претпријатија (добра) и економите, селанските работни задруги, општите земјоделски за- други за своите економии, расадниците и сточарските установи во границите на средствата предвидени за таа цел.

2) Кредитите во смисла на оваа наредба, како и олесненијата за регулирање на доспеалите обврски во 1952 година спрема банката по кредитите на користи- ците од претходната точка, ги одобрува Народната банка на ФНРЈ врз основа на мислењето од комисиите формирани при филијалите на Народната банка на ФНРЈ. Ова мислење од комисијата е задолжително за банката.

3) Комисијата ја сочинуваат претседателот на советот за стопанство на народниот одбор на околи- јата, претседателот на околинскиот сојуз на земјодел- ските задруги и директорот на филијалата на Нарoд- ната банка на ФНРЈ. Во својата работа комисијата може да користи и стручни службеници запослени на подрачјето на околината.

Основна задача на комисијата е, ценејќи ја ствар- ната состојба на барањот на кредитот, да води првси- ствено сметка за тоа со кредитот односно со олесе- ние во плаќањето да се совладаат последиците пре- дизвикани со сушата во 1952 година.

Комисијата е надлежна да ја проверува висината на износот на извонесните средства за сопствената

акмулација и фондовите, и да ја оценува реалноста на минималната заработка на членовите на селанските работни задруги.

4) Кредитите и олесненијата во плаќањето можат да ги користат само оние барачи што одговараат уредно на своите обврски, а нарочно на обврските спрема банката, што ги регулирале со банката сите свои обврски и чијата работа и послување дава га- ранција дека со користењето на средствата добивени преку кредити и олесненија во плаќањето по оваа наредба, ќе можат да ги совладаат последиците пре- дизвикани со сушата во 1952 година.

Како уредно одговарање на обврските кај селан- ските работни задруги и општите земјоделски задруги се смета и уредното двоене на средствата за сопстве- ната акмулација и фондовите, како и уредното пла- кање на данокот на доход и на социјалниот придонес.

5) Долгорочни кредити банката им одобрува на оние селански работни задруги и на општите земјо- делски задруги кои по својата организација и рабо- тење даваат полна гаранција дека наголемувањето на основните средства го бара потребата на редовниот развој на задругата и дека задругата може во еко- номски поглед уредно да одговори на преземените обврски.

6) Вредноста на работната сила на задругарите, што е вложена во инвестиционите објекти, банката ја исплатува по завршетокот на работите односно на крај на годината. Доколку се врши исплатата на крај на годината пред да се заврши инвестициониот објект, банката ќе ја изврши исплатата врз основа на пресметката за извршените работи што ќе ги испита и завери околинскиот сојуз на земјоделските задруги.

Конечната пресметка со банката се врши по завршетокот на инвестициониот објект, а по презе- мањето и проценката на вредноста на објектот од страна на одделна комисија што ја формира околи- нскиот народен одбор од еден земјоделски односно градежен стручњак, еден претставник на околинскиот народен одбор, еден претставник на околинскиот сојуз на земјоделските задруги и од еден претставник на банката.

7) Банката е овластена доспеалиот износ на ану- итетот по кредитите што им се одобрени на државните селско-стопански претпријатија (добра) да го книжи на терет на текуќата сметка на тоа претпријатие, а расадниците и сточарските установи се должни да ги обезбедуваат износите потребни за оваа цел во сво- јата претсметка на приходите и расходите до ко- нечната исплата на долгот.

8) Барачите на кредитот, што ги исполнуваат условите од точ. 4) и 5) од оваа наредба, имаат право да користат кредит кај банката за целите предвидени со оваа наредба, и банката е должна да им го одобри бараниот кредит врз основа на добивеното поволно мислење од комисијата (точ. 2 од оваа наредба).

II. Одобрување долгорочни кредити

9) Народната банка на ФНРЈ им одобрува на одделни барачи на кредит од точ. 1) на оваа наредба долгорочни кредити, и тоа за следните цели:

за набавка на работен и приплоден добиток,
за подигање овошни градини и лозја,
за довршување и градење нови градежни објекти,
како и за мелiorациони работи, и
за опрема.

На државните селско-стопански претпријатија (до- бра) и на околинските и градските расадници банката им одобрува уште и долгорочни кредити за подигање матичници, односно расадници за лозја и овошни гра- дини и кредити за подигање стратификали и слични објекти.

10) На сите одобрени долгорочни кредити по оваа наредба банката исплатува 2% камата годишно.

11) Кредитите за набавка на работен и приплоден добиток ги одобрува банката до висината на бара- њето на сие барачи на кредити при кои постојат услови за одгледување добиток и кои ќе докажат

дека обезбедиле потребна количина храна за добиток. Овие кредити можат да ги користат:

- а) селанските работни задруги,
- б) државните селско-стопански претпријатија (добра) и економии, и сточарските установи,
- в) општите земјоделски задруги за потребите на оските економии и рапходни станици.

Кредитите за набавка на крупен добиток се одобруваат со срок за враќање од пет години, а за набавка на ситен добиток од три години. Првата отплата на кредитот и каматата (ануитетот) доспева за наплата напната година по користењето на кредитот.

12) Кредити за подигање овошни градини и лозја банката им одобрува на селанските работни задруги и на државните селско-стопански претпријатија (добра) до висината на претсметката на чинењето на работите под услов овошната градина односно лозјето да се подига на поврвна по големина од 2 ха.

Кредитите за подигање лозја, градини со јаболки и сливи се одобруваат со срок за враќање од 20 години, а хмеланик и други видови овошни градини со срок за враќање од 15 години.

Првата отплата на долгот и камата (ануитет) доспева за наплата по кредитите што се користени за подигање лозја третата година, а овошни градини четвртата година по нивното довршување. За тоа време корисникот на кредитот и плаќа на банката само камата.

13) Кредитите за довршување градежни објекти и мелiorациони работи на селанските работни задруги ги одобрува банката до висината на разликата помеѓу вредноста на претсметката на чинењето на објектот и вредноста на извршените работи на објектот, и тоа првенствено на оние селански работни задруги што ги започнале објектите во 1952 година од сопствени средства.

Доколку доходот на задругата поради последните на сушата е значително помал од планираниот, и со тоа е загрозуена минималната заработка на задругарите, банката може кредитот да го одобри до висината на претсметката на чинењето на работите т. е. и за оние средства што ги вложила задругата во изградбата на објектите во 1952 година од свои сопствени средства.

Банката може да одобри кредит и за довршување на објектите започнати во поранешните години, како и за нови објекти и тоа во случај кога се оние објекти нужни за завршување и стопански развој на задругата и кога оние објекти можат да се користат непосредно по довршувањето.

Срокот за враќање на оние кредити го утврдува банката во секој конкретен случај спрема видот на објектот, градежниот материјал и квалитетот на градбата, и тоа: за градежните објекти од тврди материјал и мелiorациони работи банката одобрува кредит со срок за враќање од 30 години, за градежни објекти од мешан материјал — со срок за враќање од 20 години, и за градежни објекти од слаб материјал — со срок за враќање од 10—15 години.

14) На општите земјоделски задруги банката им одобрува кредити за довршување на започнатите и изградба на нови градежни објекти исклучиво наменети за стопански цели на задругата, и тоа: за подигање собирни млекари и млекари за преработка, сушилници, работилници за преработка на овоштие, собирни станици за откуп на јајца, за доградба на виези, за мали мелiorациони работи и сл., како и за набавка на соодветна опрема за оние објекти.

Кредитите за довршување и изградба на градежните објекти банката ги одобрува со срок за враќање во смисла на точ. 13) од оваа наредба.

Срокот за враќање на кредитот за набавка на опрема за објектите од ст. 1 на оваа точка, банката го утврдува според видот на опремата и срокот (векот) на траењето на односната опрема, со тоа што овој срок да не може да биде подолг од срокот утврден за амортизација на опремата.

15) Кредитите за подигање матичници односно расадници за лозја и овошни градини, како и кре-

дитите за подигање стратификации и слични објекти, банката им ги одобрува на државните селско-стопански претпријатија (добра) и на околските (градските) расадници до претсметковната вредност на работите.

Срокот за враќање на оние кредити се утврдува во смисла на точ. 13) од оваа наредба.

16) Селанските работни задруги во кои поради последиците на сушата е загрозуена минималната заработка на задругарите, можат да користат долгорочен кредит кај банката до висината на вредноста на тракторите, селско-стопанските машини и направи што се купени кај трговската мрежа во текот на 1952 година од сопствени средства на задругата, а на терет на контингентот на кредитот предвиден за купување трактори, селско-стопански машини и направи.

17) Селанските работни задруги и општите земјоделски задруги можат да користат долгорочни кредити за купување камјони, како и камјонски и тракторски приклучици од домашното производство и тоа на терет на средствата предвидени за купување трактори, селско-стопански машини и направи. Овие кредити ќе се одобруваат со срок за враќање од 5 години.

18) Општа земјоделска задруга, што ќе ја определи околскиот сојуз на земјоделските задруги, може да користи долгорочен кредит за купување специјален трактор за риголовање на земјиштето за подигање долгогодишни засади, на терет на контингентот на кредити за купување трактори, селско-стопански машини и направи, со срок за враќање од 5 години.

Задругите — корисници на кредитот по претходниот став, должни се со оние трактори да ги послужуваат сите други селански работни задруги и општите земјоделски задруги на подрачјето на сколијата, а по потреба и на подрачјето на соседните околии, наплатувајќи соодветна надомнада за вршење на оние услуги. За извршените услуги оние задруги се должни да водат одделна евиденција.

19) Во поглед на одобрувањето на долгорочните кредити, нивната исплата и контрола на употребата на средствата дадени преку кредит важат, доколку не е инаку определено со оваа наредба, општите прописи што се однесуваат на долгорочните кредити.

III. Одобрување краткорочни кредити

20) Државните селско-стопански претпријатија (добра) и економии, селанските работни задруги и општите земјоделски задруги за нивните економии што пострадале од сушата во 1952 година можат да користат кај Народната банка на ФНРЈ краткорочни кредити, со 1% камата годишно, и тоа за следни цели:

а) за набавка на храна за добиток во количините што одговараат на потребите за покривање недостигот на храната за добиток за прехрана на својот добиток;

б) за купување семе.

Срокот за враќање на оние кредити банката го утврдува врз основа на мислењето од комисијата (точ. 2 од оваа наредба), со тоа што овој срок да не може да биде подолг од 1 ноември 1953 година.

IV. Олесненија за регулирање плаќањата на обврските спрема банката досеали во 1952 година

21) На државните селско-стопански претпријатија (добра), на селанските работни задруги и на општите земјоделски задруги за нивните економии, што пострадале од сушата во 1952 година, Народната банка на ФНРЈ ќе им одобрува, по низно барање, а врз основа на мислењето од комисијата (точ. 2 од оваа наредба), следни олесненија за регулирање нивните обврски спрема банката што доспеваат за наплата во 1952 година:

а) банката може делум или во целост да го одложи најдоцна до 1 ноември 1953 година срокот за исплатување на доспеалие обврски (нжоси) во 1952 година по краткорочните кредити. Ова одложување на плаќањето ќе се одобрува во секој конкретен случај согласно на стварните потреби што се јавуваат како

последни на сушата, земајќи го во оглед како влијанието на сушата на поодделни дејности на барачот на кредитот, така и на неговиот вкупен успех. Одложувањето на плаќањето може да се одобри само во случај кога го бара тоа обезбедувањето на редовната работа на барачот на олеснението, и

б) банката може да го одложи најдоцна до 1 ноември 1953 година рокот за исполнување на досеалите обврски во 1952 година по долгорочните кредити, или плаќањето на овие износи да го распредели на поодделни години, спрема договорениот рок за враќање на кредитот, и сразмерно да се наголеми годишниот анuitет.

В. Завршни одредби

22) Постапката на комисиите и банката по оваа наредба е итна.

23) Оваа наредба ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Кредитите одобрени до сега врз основа на Решението од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ бр. 3541 од 31 август 1952 година ќе се прилагодат кон одредбите од оваа наредба најдоцна до 30 септември 1952 година.

Бр. 4698

Белград, 17 септември 1952 година

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

563.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ КОЛИЧИНАТА НА ХРОМОВАТА РУДА НАМЕНЕТА ЗА ИЗВОЗ

1. Количината на хромовата руда наменета за извоз во 1952 година со Наредбата за определување количините за поодделни производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52), се наголемува од 24.000 тони на вкупно 30.000 тони.

2. Оваа наредба влегува во сила веднаш.

Бр. 4509

Белград, 13 септември 1952 година

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

564.

Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на работењето на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52) и чл. 12 од Уредбата за каматните стопи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/52), по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ и од Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ДОВРШУВАЊЕ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ

1) Народната банка на ФНРЈ и месните штедилници можат, во границите на средствата предвидени за таа цел, да одобруваат во градовите и индустриските и стопанските центри долгорочни кредити на поодделни работници, службеници и други приватни лица за довршување на започнатите станбени згради кои се наменети за лични потреби на нивните сопственици и за потребите на членовите од нивните фамилии.

2) Кредит по ова решение можат да користат работници, службеници и други приватни лица врз основа на нивната кредитна способност.

3) Народната банка на ФНРЈ и месните штедилници можат да одобруваат кредити по ова решение до висината на разликата помеѓу претсметковната вредност на работите и вредноста на извршените работи, но најповеќе до износот од 700.000 динари по една станбена зграда, со еден од сто камата годишно, со рок за исплата до 30 години и со полугодишно плаќање на анuitетот.

4) За одобрувањето, исплатата, покрието и контролата на употребата на средствата од кредитот по ова решение важат општите прописи што се однесуваат на долгорочните кредити.

5) Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 4589

Белград, 16 септември 1952 година

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

Гувернер на Народната банка на ФНРЈ,

Сергеј Крајгер, с. р.

565.

Врз основа на чл. 8 од Уредбата за придонесот за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО

1) Стопата на придонесот за социјално осигурување за сите ученици во стопанството изнесува 10% од наградата што ја примаат тие по Уредбата за наградување на учениците во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/52).

2) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 октомври 1952 година.

Бр. 12808

Белград, 18 септември 1952 година

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за народно

здравје и социјална политика,

др Павле Грегориќ, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

СОДРЖАЈ:

	Страна
561. Правилник за платите на возачите на моторни возила, запослени во државните надлештва и установи — — — — —	825
562. Наредба за одобрување кредити на стопанските организации од областа на селското стопанство и за олеснувања за регулирање досеалните плаќања со цел да се совладаат последиците на сушата — — — — —	826
563. Наредба за наголемување количината на хромовата руда наменета за извоз — — — — —	828
564. Решение за одобрување долгорочни кредити за довршување станбени згради — — — — —	828
565. Решение за стопата на придонесот за социјално осигурување на учениците во стопанството — — — — —	828